

VOLVO XC40

А К Ц И С К И Ц Е Н О В Н И К



АКЦИСКИ ЦЕНОВНИК VOLVO XC40

Мотори	Сила на моторот kW / KS	Цена (со вклучен ДДВ)	Volvo Car Финансирање со 4,5% камата и 20% учество
Дизел мотори			
T3 EXPERIENCE	120 / 163	34.990 EUR 2.162.382 ДЕН	84 месеци по 400 €

VOLVO XC40 T3 EXPERIENCE

T3 1.5 бензински мотор, 120 kW 163 KS)

8-степен автоматски менувач

Електронски клима уред

Систем CleanZone AQS

Сензор за влагса

Централно заклучување со далечинско управување

Централен наслон за рака со држачи за чаши

Управувач и рачка на менувач обложени во кожа

Патосници – текстил

Ентериерно осветлување основно ниво

Држач за паркинг билети на преден ветробран

Интегрирани кровни носачи црни

Електрични склопливи ретровизори со греење

Ретровизори и рачки во боја на каросеријата

LED светла

Ограничувач на брзината

Темпломат

City safety

Помош за задржување на правецот

Серво управувач со мултифункционални копчиња

Сензор за дожд и светло

Помош при тргање на нагорнини и спуштање по надолнини

Воздушни перници x 7

Whiplash заштита на предни седишта за рбет и карлица

ISO FIX на задните седишта

Performance озвучување со команди на управувачот

9" централен дисплеј на допир

USB конекција

Bluetooth поврзување

Препознавање на сообраќајни знаци

Volvo on call

17" алуминиумски тркала, 235/60 R17

Електрични сигурносни брави за деца на задните врати

Резервно тркало за привремена употреба

Сензори за паркирање, назад

Камера за паркирање, назад

Apple Carplay и Android Auto

High Performance аудио систем

Bluetooth

Старт/Стоп систем

18" Алуминиумски бандажи 5-Spoke Silver 235/60 R18

Патосници, текстил

Резервно тркало со намалени димензии

Електрична брава, заштита за деца